

АГРОМЕХАНИКА АД-Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината што завршува на 31 декември 2018 и
Извештај на независните ревизори

Мај, 2019 Куманово

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	i - v
Биланс за финансиска состојба	1
Извештај за сеопфатна добивка	2
Извештај за промените во главнина	3
Извештај за паричните текови	4
Белешки кон финансиските извештаи	5-24

ДОДАТОЦИ

Годишна сметка за 2018 год.

Годишен извештај за работење на Друштвото во 2018 год.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ**До акционерите на Друштво за трговија и услуги АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз- Скопје**

Извршивме ревизија на приложените финансиските извештаи (стр.1 до 24) на **АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз –Скопје** (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиска состојба на 31 декември 2018 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените во главнината, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со ревизорски стандарди кои се во примена во Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не и за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите на Друштво за трговија и услуги АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз- Скопје (продолжува)

Основа за негативно мислење

-Како што е објавено во белешка 7.1 Друштвото во Извештајот за финансиска состојба има евидентирано вложувања во придружни друштва. Учетвото на Агромеханика АД Скопје изнесува 30% од главнината на придружното Друштво. Вложувањето од 30.000 еур е евидентирано според денарска противвредност на платените средства во странска валута пресметани по курсот на денот на трансакцијата. Постои значајно сомневање во оштетување на објективната вредност на вложувањето во придружното Друштво. Против истото е започната стечајна постапка.

-Како што е објавено во Белешка 7.2 кон финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2018 година Друштвото има евидентирано финансиски средства расположиви за продажба во износ од 4.976 илјади Денари кои се состојат од хартии од вредност и удели во капиталот на правни субјекти во земјата и странство. Вложувања иницијално се признаени според трошокот направен за нивното стекнување. Според информации добиени од ЦДХВ на РМ и информации од странски извори друштвото нема евидентирано вложувања во акции во земјата и странство. Според овие информации Друштвото треба да признае нереализирана загуба од 4.976 илјади денари во Извештајот за сеопфатна добивка за годината,соодветно на тоа и загубата во Извештајот за финансиска состојба.

- Како што е тоа понатаму објавено во Белешката 9 кон финансиските извештаи, со состојба на 31 декември 2018 година, Побарувања од работење со поврзани друштва и Сомнителни и спорни побарувања во вкупен износ од 14.240 илјади денари за кои постои значителен ризик од ненаплатливост. Побарувањата се однесуваат на побарувања од поврзана страна против која е започната стечајна постапка. Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото нема направено проценка за оштетување на овие средства.

-Како што е понатаму објавено во Белешка 10 кон финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2018 година, салдото на краткорочни финансиски побарувања по основ на дадени позајмици со камата вклучува позајмица дадена на поврзан субјект во износ од 1.654 илјади денари за која постои значајно сомневање за надоместување. Друштвото нема признаено во своите финансиски извештаи со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2018 година соодветно оштетување поради ненадоместливост на оваа позајмица. Краткорочните финансиски побарувања се однесуваат на побарувања од поврзана страна против која е започната стечајна постапка.

-Според Меѓународен сметководствен стандард 39-Финансиски инструменти:признавање и мерење прифатени во Република Македонија Друштвото требало да признае загуба поради обезвреднување за ставките на горенаведените побарувања и краткорочни финансиски побарувања бидејќи постојат индикатори за нивна ненаплатливост. Според наше мислење, доколку Друштвото би признало загуба поради обезвреднување на погореспоменатите побарувањата, истите би се намалиле за 14.240 илјади денари и 1.654 илјади денари, без ефекти од тековната година.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите на Друштво за трговија и услуги АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз- Скопје (продолжува)

Основа за негативно мислење (продолжува)

-Како што е објавено во Белешка 11 Евидентираната акционерска главнина на Друштвото изнесува 79.469 илјада денари и истата не е усогласена со акционерската главнина запишана во Централниот Регистар на Република Македонија, како и со состојбата на акционерскиот капитал евидентиран во акционерската книга издадена од Централниот депозитар на хартии од вредност АД Скопје. Поради овие причини ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување за евидентираниот износ на акционерската главнина во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото.

-Како што е понатаму објавено во Белешка 19, Друштвото генерира трошок од 9.788 илјади денари што претставува 1/5 од одложени трошоци за идни периоди настанати во 2018 година (Белешка 9) согласно Одлука на собрание на акционери бр.0202-387/2 од 22.12.2016 година.

Спротивно на принципот на спротивставување на приходи и трошоци од продажба, не се исполнети услови одложените трошоци да се евидентираат како трошоци на период. За овој износ е проценета загубата во извештајот за сеопфатна добивка, соодветно на тоа и акумулираната загуба во извештајот за финансиска состојба на 31.12.2018 година.

-Ревизијата изрази мислење со резерва за финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година за неотпишаната вредност при продажба на недвижен имот во износ од 48.942 илјади денари кои Друштвото ги одложува за наредни пет години по една петина секоја наредна година заклучно до 2021 година.

-Понатаму како што е објавено во белешка 22.2 *Судски спорови*, на датумот на изготвување на овие финансиски извештаи, Друштвото води судски спорови како тужител во вредност од 97.701 илјади денари и како тужен во вредност од 72.121 илјади денари кои се исклучително комплексни и со крајно неизвесен исход. Не се евидентирани било какви резервирања за потенцијални загуби од судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Резултатот од оваа проблематика не може со сигурност да се утврди. Раководството на Друштвото верува дека од исходот на споровите ќе зависи и понатамошното функционирање на Друштвото.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите на Друштво за трговија и услуги АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз- Скопје (продолжува)

Како што е презентирано во Белешка 2.3 Континуитет во работењето,финанасиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2018 година, се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото. За годината што завршува на 31 декември 2018 година Друштвото остварило вкупен приход од работење од 802 илјади денари од кои од редовно работење во износ од 0 денари и при тоа Друштвото искажа загуба од 13.434 илјади денари.

Во текот на 2018 година друштвото остана без извори на приход и без вработени. Друштвото води комплексени судски спорови како тужена страна во вкупен износ од 72.121.050 денари со неизвесен исход, и како тужител во повеќе судски спорови во вредност од 97.701.304 денари. Споровите се од имотно-правна природа со крајно неизвесен исход.

Овие показатели укажуваат на постоење на материјална неизвесност која што може да наметне значително сомневање во способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет. Според изјавите од раководството судбината на друштвото е директно поврзана со судските спорови во кои е инволвирано.

Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и рекласификациите на евидентираниите износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

Негативно мислење

Според нашето мислење, поради значењето на прашањата објаснети во пасусот Основа за негативно мислење Финансиските извештаи на Друштвото не даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2018 година, како и резултатите од неговото работење, движењето на капиталот и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност сметководствените стандарди објавени и прифатени во Република Македонија.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите на Друштво за трговија и услуги АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз- Скопје
(продолжува)

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва (“Службен весник на Република Македонија, бр. 28/2004, ... , 41/2017). Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр .158/2010 и 135/2011) е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на друштвото Агромеханика АД увоз-извоз Скопје за годината која завршува на 31 декември 2018 година

Ревизија Андоновски ТП**Ката Андоновска
Овластен ревизор
Директор**Куманово
28.05.2019 год.**Ката Андоновска
Овластен ревизор**

БИЛАНС ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**На 31 декември 2018****(во илјади Денари)**

	<u>Белешка</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
СРЕДСТВА			
<i>Долгорочни средства</i>			
Недвижности, постројки и опрема	3.2;6	1.397	1.492
Долгорочорочни вложувања во придружни друштва	3.3;7.1	1.842	1.842
Финансиски средства расположиви за продажба	3.3;7.2	4.976	5.086
Вкупно долгорочни средства		8.215	8.420
<i>Тековни средства</i>			
Парични средства и еквивал. На парични средства	3.6;8	9	2.227
Побарувања од купувачи и останати побарувања	3.7;9	50.396	61.849
Краткорочни финансиски побарувања	10	1.654	1.654
Вкупно тековни средства		52.059	65.730
ВКУПНО СРЕДСТВА		60.274	74.150
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА			
Основна главнина (Уплатен капитал)	3.10;11	79.469	94.451
Откупени сопствени акции	3.10;11	-	(14.983)
Законска резерва	3.10;11	3.893	3.893
Акумулирана /Загуба добивка	3.10;11	(12.164)	-
Добивка/Загуба за финансиската година	3.10;11	(13.434)	(12.164)
Вкупна сопственичка главнина		57.764	71.197
ОБВРСКИ			
<i>Тековни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	3.12;12	2.510	2.953
Вкупно тековни обврски		2.510	2.953
ВКУПНО ОБВРСКИ		2510	2.953
ВКУПНО ОБВРСКИ И СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА		60.274	74.150

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел**од овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи одобрени од Раководството на Друштвото на 20.02.2019 година и се потпишани во негово име од:

Претседател на УО на
АГРОМЕХАНИКА АД Скопје
Мито Јовановски

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТАНА ДОБИВКА
За Година што завршува на 31 декември 2018
(во илјади Денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Приходи			
Приходи од продажба	3.14;13	-	239
Останати оперативни приходи	3.14;14	812	3
Вкупни оперативни приходи		812	242
Набавна вредност на продадени стоки	15	-	175
Потрошени материјали енергија и ситен инвентар	3.15;16	4	8
Транспортни и други услуги	3.15;17	927	881
Трошоци за амортизација	3.2;6	95	95
Трошоци за вработени	3.17;18	909	1.189
Други трошоци од оперативно работење	19	12.311	10.205
Вкупно оперативни трошоци		14.246	12.553
Добивка/загуба од оперативно работење		(13.434)	(12.311)
Нето приходи/финансиски трошоци	20	-	147
Добивка/загуба пред оданочување		(13.434)	(12.164)
Данок на добивка	3.18;21	-	-
Нето добивка/загуба за година		(13.434)	(12.164)
Останата сеопфатана добивка пред оданочување			
Данок на добивка на останата сеопфатана добивка (10%)			
Нето сеопфатна останата добивка/загуба		(13.434)	(12.164)
Сеопфатана добивка/загуба		(13.434)	(12.164)

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи одобрени од Раководството на Друштвото на 20.02.2019 година и се потпишани во негово име од:

Претседател на УО на
АГРОМЕХАНИКА АД Скопје
Мито Јовановски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2018
(Во илјади денари)

	<u>Основна главнина</u>	<u>Откупени сопствени акции</u>	<u>Законска резерва</u>	<u>Останати резерви</u>	<u>Акумулирана добивка</u>	<u>ВКУПНО</u>
На 1 јануари 2017	94.451	(14.983)	948	12.144	23.505	116.065
Нето загуба /добив за годината	-	-	-	-	(12.164)	(12.164)
Зголемување на законска резерва	-	-	2.945	-	(2.945)	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	(32.704)	(32.704)
Покривање назагуба				(12.144)	12.144	
На 31 декември 2017	94.451	(14.983)	3.893	-	(12.164)	71.197
Зголемување/нам алување на резерви	-	-	-	-	-	-
Покривање на загуба	-	-	-	-	-	-
Нето добивка / загуба за годината	-	-	-	-	(13.434)	(13.434)
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-
Сеопфатна добивка за годината	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2018	94.451	(14.983)	3.893	-	(25.598)	57.763

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи одобрени од Раководството на Друштвото на 20.02.2019 година и се потпишани во негово име од:

Претседател на УО на
АГРОМЕХАНИКА АД Скопје
Мито Јовановски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2018
(Во илјади денари)

Позиција	2018	2017
А) Готовински текови од деловни активности	2.329	21.312
Добивка /загуба по оданочувањето	(13.434)	(12.164)
Амортизација	95	95
Вредносно усогласување на нематеријални средства	-	-
Расходи од отпис на побарувања	-	-
Приходи од отпис на обврски	-	-
Побарувањата од купувачите и останати краткорочни побарувања	11.453	(4.070)
Намалување/зголемување на залихи	-	-
Обврски спрема добавувачи и останати краткорочни обврски	(443)	(3.949)
Краткорочни финансиски побарувања	-	41.400
Б) Готовински текови од инвестициони активности	-	12.525
Директни набавки на нематеријални средства	-	-
Продажба на нематеријални средства	-	12.525
В) Готовински текови од финансиски активности	110	(32.769)
Исплатена дивиденда	-	(32.704)
Приливи од продадени финансиски вложувања	110	-
Зголемување (намалување) на долгорочни кредити	-	(65)
Зголемување (намалување) на парични средства 3.6;8	(2.218)	1.068
Парични средства на почетокот на годината 3.6;8	2.227	1.159
Парични средства на крајот на годината 3.6;8	9	2.227

*Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи одобрени од Раководството на Друштвото на 20.02.2019 година и се потпишани во негово име од:

Претседател на УО на
АГРОМЕХАНИКА АД Скопје
Мито Јовановски

1 . ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Акционерско друштво Агромеханика АД увоз-извоз Скопје е основано во Република Македонија и запишано во Централен Регистар на Република Македонија на 31 јануари 2003 година. Седиште на Друштвото е на Ул.Булевар ВМРО бр.1 Скопје- Центар.

Приоритетна дејност на Друштвото според остварени приходи :

46.90 - Неспецијализирана трговија на големо

Евидентирани се дејности во надворешно –трговски от промет.

По својата големина Друштвото претставува микро трговец.

Агромеханика АД увоз-извоз Скопје во 2018 година има 1 просечно вработени (2017 година 3 вработени).

Согласно одредбите на Статутот Агромеханика АД увоз-извоз Скопје има двостепен систем на управување и тоа:

а) Управен одбор и

б) Надзорен одбор и Собрание на акционери

Лица именувани за членови во Управниот Одбор како орган на управување во Друштвото за периодот за кој се поднесуваат финансиските извештаи се:

Име и презиме	Функција
Мито Јовановски	Претседател на Управен Одбор
Славчо Лазов	Член на Управен Одбор
Љубомир Стојановски	Член на Управен Одбор
Славка Павлова	Член на Управен Одбор
Снежана Маневска	Член на Управен Одбор

Надзорниот Одбор врши надзор и контрола на работењето на Управниот Одбор како и контрола на актите на Друштвото. Надзорниот одбор се состои од следните лица:

Име и презиме	Функција
Ѓорѓи Тоновски	Член на Надзорен Одбор

Овластено лице во Друштвото се Мито Јовановски – Претседател на Управниот Одбор без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Акционерски капитал

Согласно изводот од сметката, односно Акционерската книга на Агромеханика АД Скопје која се води при Централниот депозитар за хартии од вредност-Скопје, Друштвото е регистрирано со организационен облик 05.5 – акционерско друштво, со основна главнина во износ од 2.024.050,00 евра изразени преку 35.234 обични акции со номинална вредност од 57,44593 евра по акција или вкупно запишано акционерски капитал во денарска противвредност во износ од 125.187.600,00 денари, а структурата на издадените акции е како следува:

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО – (ПРОДОЛЖУВА)

35.234	Обични акции во износ од	2.024.050 Еур	или	100%
35.234	Вкупно	2.024.050 Еур	или	100 %

Тргувањето со обичните акции издадени од Агромеханика АД Скопје се врши на официјалниот пазар на долгорочни хартии од вредност на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје. Во текот на 2018 година се промени структурата на запишаниот капитал. Се изврши поништување на обичните сопствени акции во вкупен број од 5.247 со номинална вредност од 50 еур по акција. Со тоа се намали бројот на запишаните обични акции од 40.481 акции на 35.234 обични акции при што не се промени вредноста на запишаниот капитал по основ на издадените акции туку се зголеми вредност по една акција.

Висината на акционерскиот капитал запишана во Централен регистар на Република Македонија кој во суштина ја претставува основната главнина на Агромеханика АД Скопје, не е усогласена со главнината евидентирана во книговодството на Друштвото.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**2.1 Основа за подготовка и презентација за финансиските извештаи**

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите 469, став 3 од Законот за трговски друштва на Република Македонија (Сл.весник на Р.М. бр.28/04, 84/05, 25/07 и 87/08) и Правилникот за водење сметководство (Сл.весник на Р.М. 159/09;164/10 и 107/11). Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународни стандарди за финансиско известување (МСФИ), Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ) утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ).

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија. Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2 Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се изготвени со примена на принципот на пресметковна основа во сметководството, според кој принцип, ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат кога ќе настанат (а не кога ќе се примаат или платат пари или парични еквиваленти).

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
(продолжува)**2.3 Континуитет во работењето**

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото која се заснова на претпоставка дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото.

За годината што завршува на 31 декември 2018 година Друштвото остварило вкупен приход од работење од 802 илјади денари, без приходи редовно работење и при тоа Друштвото искажа загуба од 13.433 илјади денари.

Друштвото на крајот на 2018 година останува без вработено лице.

Во текот на 2018 година друштвото остана без извори на приход и со еден вработен. Целиот имот е распродаден и според имотен лист бр.105074 поседува имот од 93 метри квадратни.

Друштвото води неколку судски спорови како тужена страна од кој најголем е со Агронова во износ од 72.028.800 денари со процена на успешност од 45%, и уште три со помала вредност, и како тужител во повеќе спорови во вкупна вредност од 97.701 илјада денари (белешка 22.2). Споровите се од имотно-правна природа со крајно неизвесен исход.

Овие показатели укажуваат на постоење на материјална неизвесност која што може да наметне значително сомневање во способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет.

Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и рекласификациите на евидентираниите износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

2.4 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2017 година се ревидирани и истите претставуваат основа за споредба со ревидираните финансиски извештаи на 31.12.2018 година.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2018 година се изнесени во резимето на значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка.

3.1 Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетно мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатените парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на неговото стекнување. Последователните издатоци на нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех, како трошоци во момент на настанување.

Во Извештајот на финансиска состојба, нематеријалните средства се прикажуваат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби поради оштетување.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**3.2 Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност од датумот на набавка. Во извештајот на Финансиска состојба се прикажуваат по набавна цена намалена за акумулирана депрецијација.

Набвната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратни даноци, како и на сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени.

Набвната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е компетиран процесот на изградбата или развојот.

Трошоците за редовно одржување и поправки на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на деловните трошоци во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Приходите или трошоците остварени со отуѓувањата на НПО се евидентираат со останатите приходи од оперативно работење или оперативни трошоци, соодветно. Амортизацијата се пресметува врз основа на праволиниска метода, со примена на стапки на амортизација, превземени од Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата, односно отпис на вредноста на материјалните и нематеријалните средства и Номенклатурата за средства и групата на која и припаѓаат.

Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис.

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се проверуваат од страна на Менаџментот најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку е потребно се корегираат.

Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува на товар на трошоците.

Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност. До моментот на нивно ставање во употреба, не се пресметува амортизација.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, превземени од Номенклатурата, применети на некои позначајни ставки на недвижности, постројки и опрема на Друштвото.

	2018	2017
Згради	2.5%	2.5%
Погонска опрема	5% - 10%	5% - 10%
Канцелариски мебел	20%	20%
Компјутери	25%	25%
Транспортни средства	25%	25%

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.3 Долгорочни вложувања во хартии од вредност

Почетно вложувањата се искажани по нивната набавна вредност, зголемена за трошоците за набавка (брокерски и берзански), односно според износот на вкупните парични средства платени при нивна набавка. Последователно, финансиските вложувања се искажуваат според нивната објективна вредност определена според последната просечна пазарна цена на истите на дата на составување на Извештајот на финансиската состојба, за оние вложувања за кои постои активен пазар, додека за оние вложувања кои немаат котирано на активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуални оштетувања.

Промените на објективната вредност на финансиските средства класифицирани како расположиви за продажба на крајот од пресметковниот период се признаваат во капиталот. Кога истите ќе се продадат или ќе претрпат оштетување, акумулираната објективна вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сепфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност.

3.4 Оштетувања на нефинансиски средства

Средствата подложни на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 Оштетувања на средствата.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања и оштетувања.

3.5 Оштетувања на финансиски средства

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможност купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувањето и минато искуство на отписи, кредитоспособност на клиентите и промените во условите за плаќање од клиентите. Оваа подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на паричните средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

3.6 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово во благајната, како и депозитите на денарските средства на жиро сметките на Друштвото кои се водат кај деловните банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци, или пократко, кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена на вредноста.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)

3.7 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни побарувања. Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветен расход поради оштетување во извештајот за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплативост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековни добивки во извештајот за сеопфатна добивка.

3.8 Активни временски разграничувања

Однапред платени трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања.

3.9 Залихи

Залихите на трговската стока се искажуваат по набавна вредност, односно залихите се вреднуваат по метод на набавни цени. Набавната вредност се состои од набавна цена, неповратни даноци, трошоци за превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката.

Залихите на трговска стока се искажуваат по набавна вредност, односно по нето реализациона вредност, во зависност од тоа која е пониска.

Застарени залихи

Застарените залихи се отпишуваат по пат на исправка на вредноста до нето реализационата вредност, врз основа на проценка на раководството за потенцијални оштетувања на вредноста на залихите.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)

3.10 Капитал

Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на уплатениот основачки влог при трансформација на Друштвото. Основната главнина на Агромеханика АД Скопје евидентирана во книговодството на Друштвото не е усогласена со акционерскиот капитал запишан во Централен Регистар на РМ.

Задолжителна резерва

Друштвото има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши сè до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина, односно до моментот кога резервите ќе го достигнат износот кој го утврдуваат основачите на Друштвото.

До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на собранието на акционери, и за дополнување на износот утврден за исплата на дивиденди.

3.11 Обврски по кредити и други позајмици

Обврските по кредити се евидентирани на основа на нето добиените средства од деловните банки, намалени за трошоците на трансакцијата. Трошоците за позајмување се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка во период за кој се однесуваат. Последователно обврските по кредити се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективна каматна стапка.

Обврските по кредити се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работење на Друштвото, односно доколку доспеваат во период не подолг од 12 месеци од денот на Извештајот за финансиската состојба. Сите останати обврски по кредити се класифицираат како долгорочни.

3.12 Обврски кон добавувачи

Обврски кон добавувачите се прикажани како нето вредности, а се проценети по нивна номинална вредност. Неизмирениите обврски спрема добавувачите се отпишуваат по основ на застареност со одлука донесена од раководството. Износите на отпишани обврски се признаваат како останати приходи во билансот на успех.

3.13 Пасивни временски разграничувања

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоци за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот период, според МСС 18, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)**3.14 Политика на признавање на приходи**

Приходи од продажба на производи се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка кога значајни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите.

Ако во моментот на настанот се процени дека наплата не е извесна, признавањето на приходите се одлага. За реализација од претходните периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите, се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците. Цените на стоките, и услугите на Друштвото во најголем дел слободно се формираат според понудата и побарувачката на пазарот. Приходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот прилив на средства.

3.15 Политика на признавање на расходи

Расходите произлегуваат од основната дејност на Друштвото се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска и истата може веродостојно да се измери.

Расходите веднаш се признаваат во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска а нема услови да се признае како позиција во активата.

Расходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот одлив на средствата.

3.16 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот на финансиската состојба.

Нето позитивни и негативни курсни разлики, кои произлегуваат од конверзија на износите искажани во странска валута, се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување.

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2018 и 2017 се следните:

В а л у т а	31 декември 2018	Во денари 31 декември 2017
ЕУР	61,4950	61,4907
УСД	53,6887	51,2722

3.17 Користи на вработените

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Сите краткорочни користи на вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користи.

Друштвото исто исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)**3.18 Тековен и одложен данок од добивка**

Данок на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% (2017: 10%) се пресметува на основа на остварената добивка зголемена за непризнаени расходи и намалена за даночен кредит од претходен период. Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот данок од добивка се товари или одобрува во тековните добивки или загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го третираат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочлива добивка. Со состојбата на 31 декември 2018 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временни разлики на овие датуми.

3.19 Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој се одобрени од страна на Собрание на акционери. Дивидендите за годината што се прогласуваат по дата на изготвување на Извештајот за финансиската состојба, се обелоденуваат како настан по дата на Извештајот за финансиска состојба.

Друштвото има резервирања за дивиденда на износ од 1.292 илјади денари од добивки од претходни години кои не се исплатени до крајот на годината.

3.20 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договор во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенифициите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел а се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)**3.20 Наем (продолжува)***Друштвото како закуподавач*

Наемот каде Друштвото суштински ги задржува сите ризици и бенифиции од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештај за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност.

Раководството на Друштвото во управувањето со ризици се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

Главни ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните

4.1 Пазарен ризик*Ризик од промена на цените*

Ризикот од цена на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Друштвото е изложено на ценовен ризик поврзан со основавачки вложувања, бидејќи има вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположиви за продажба или според пазарна вредност преку искажување на капитална добивка или загуба. Друштвото има вложување во субјекти со чии влогови се тргува на берза.

Ризика од промена на курсевите

Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Друштвото не влегува во трансакции во странска валута, при што истото не е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ – (ПРОДОЛЖУВА)**4.2 Кредитен ризик**

Основните финансиски средства на Друштвото се парични средства во банки и побарувања од купувачите кои ја претставуваат максималната изложеност по основ на кредитен ризик.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање.

За избегнување на овој вид ризик Друштвото има своја деловна политика која ја спроведува преку соодветна служба која ги контролира наплатите, спроведува компензации со купувачите започнување на судски спорови, вонсудски спогодби и слично, со истовремена примена на соодветни мерки за спречување на продолжување на роковите за наплата на побарувањата.

Изложеност на друштвото на кредитен ризик во најголем дел се однесуваат на побарувања од купувачите и други побарувања како и од финансиските побарувања

Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во извештајот за финансиска состојба, како што следи:

	2018 (000 мкд)	2017 (000 мкд)
Класи на финансиски средства – евидентирана вредност		
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	50.396	61.849
Краткорочни финансиски побарувања	1.654	1.654
Парични средства и еквиваленти	9	2.227
	52.059	65.730

Кредитниот ризик за парични средства и парични еквиваленти се смета за безначаен бидејќи клиентите на Друштвото се реномирани банки, со надворешни кредитни рангирања со висок квалитет.

4.3 Ризик од промена на каматни стапки

Ризикот од промена на каматните стапки претставува ризик поради кој износот на краткорочни обврски по кредити може да се промени како резултат на промените на каматните стапки на пазарот.

Друштвото, во текот на пресметковниот период, користи незначаен износ на каматоносни кредити од банки со варијабилна каматна стапка, кои во текот на годината ги враќа.

4.4 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители.

Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Во отежнати услови на стопанисување, со правни оптоварувања на постојниот имот, во услови на општа недисциплина во финансиското работење на опкружувањето, Друштвото тешко изнаоѓа инструменти за избегнување на ризик од неликвидност. Друштвото управува со своите средства и обврски на таков начин, што со тековните приливи ги сервисира тековните обврски. Ризик од неликвидност е постојано присутен во работењето на друштвото.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ – (ПРОДОЛЖУВА)**4.5 Финансиски ризик**

Овој показател, претставува однос помеѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските ја претставуваат разликата помеѓу вкупните кредити (вклучувајќи ги и долгорочните и краткорочните кредити) и паричните средства. Менаџментот на Друштвото Агромеханика АД Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост. Следната табела ја покажува кредитната задолженост на Друштвото на 31 декември 2018 и 31 декември 2017 година:

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Обврски по кредити	-	-
Парични средства	(9)	(2.227)
Нето обврски по кредити	-	-
Капитал и резерви	57.764	71.197
% на кредитна задолженост	0%	0%

4.6 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Р.М. Финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на Финансиските извештаи, не е вршена контрола на данокот од ДДВ и персонален данок од доход. Според оваа, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци, камати и казни во случај на идни контроли од даночните власти, кои по својот обем во моментот не може да се предвидат. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на царинските и даночните власти за период од десет години.

5. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствениите политики на Друштвото, опишани во Белешка 3 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентирната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување на побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства.

Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2018 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на ови средства се анализирани во Белешка 6.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018
6. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Вкупно
2018	1	2	3	5
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	-	3.813	3.128	6.941
Зголемување/нова набавка	-	-	-	-
Намалување/отпис	-		(3125)	
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	-	3.813	3	3.816
Исправка на вредноста	-	-	-	-
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	-	(2.324)	(3.125)	(5.449)
Амортизација	-	(95)	-	(95)
Намалување/отпис	-		3125	3.125
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	-	(2.419)	-	(2.419)
Нејто сметководствена вредност на 31 Декември 2018 (тековна година)	-	1.394	3	1.397
Нејто сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (тековна година)	-	1.489	3	1.492
2017	1	2	3	4
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)		33.939	3.128	37.067
Зголемување/Набавки	-	-	-	-
Намалување/ Продажба,отпис		(30.126)	-	(30.126)
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	-	3.813	3.128	6.941
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	-	(19.829)	(3.125)	(22.954)
Амортизација	-	(95)	-	(95)
Намалување/ Продажба,отпис	-	17.600	-	17.600
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	-	(2.324)	(3.125)	(5.449)
Нејто сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (претходна година)	-	1.489	3	1.492
Нејто сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (претходна година)		14.110	3	14.113

Друштвото има сопственост врз недвижностите евидентни во ИЛ.105074 во износ од 93 метри квадратни на ул,ВМРО бр.1 Скопје.

Опремата на Друштвото е целосно отпишана и согласно Одлуката на УО е искнижена од билансите позиции како неупотреблива. Уметнички дела се во износ од 2.917 денари се во евиденции на Друштвото.

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото нема дадено под залог (хипотека) недвижен имот.

7. ВЛОЖУВАЊА**7.1 Вложувања во придружни друштва**

Со 31 декември 2018 година Друштвото има вложувања од 1.842 илјади денари (2017:1.842 илјади денари) во Друштвото за производство и трговија АРВИН ДОО Валаново кое е основано во 2008 година. Учеството на Агромеханика АД Скопје изнесува 30% од главнината на Друштвото АРВИН ДОО. Вложувањето од 30.000 еур е евидентирано според денарска противвредност на платените средства во странска валута пресметани по курсот на денот на трансакцијата. Во тек на 2017 година целиот имотот на АРВИН ДОО е продаден преку судско извршно решение, Друштвото АРВИН постои како правен субјект но нема имот.

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Вложувања во придружни друштва	1.842	1.842
Вкупно:	1.842	1.842

7.2 Финансиски средства расположиви за продажба

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Нетековни вложувања		
Удели во капиталот нефинансиски правни лица		
Вложувније во ИМК Беогад АД	1.847	1.847
Вложување во Трансбалкан Гевгелија	-	110
Вложување во 6 Ноември Валаново	-	6
Вложување во Хартвија Кочани	-	442
Вложување во акции на Топлификација	3.129	3.129
Намалено за:резервирање поради оштетувања	-	(448)
Вкупно нетековни вложувања	4.976	5.086

Вложувањата во 6 Ноември-Валаново и Хартвија Кочани не се евидентирани во Централниот Депозитар за хартии од вредност и за нив Друштвото има направено исправка. Со одлука на УО бр.0202 од 01.02.2019 година друштвото изврши корекција во Финансиските извештаи со искнижување на вложувањата на 6 ти Ноември - Валаново во износ од 6 илјади денари и Хартвија Кочани од 442 илјади денари соодветно и на нивната исправка на вредност.

Акциите издадени од Трансбалкан АД Гевгелија се исклучени од котација на Официјален пазар на Берзата од 27.04.2016 поради отворена стечајна постапка и истите се избришани од Изводот на ЦДХВ на Агромеханика.Со одлука на УО бр.0202 од 01.02.2019 година друштвото изврши корекција во Финансиските извештаи со искнижување на вложувањето во Трансбалкан Гевгелија во износ од 110 илјади денари со отпис на товар на вредносно усогласување поради отворена стечајна постапка над истиот субјект.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

8. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Денарски жиро сметки	8	2.227
Благајна	1	-
Вкупно:	9	2.227

9. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјада денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Побарувања од купувачите во земјата	-	123
Побарувања од поврзани субјекти	1.712	1.712
Сомнителни и спорни побарувања	12.528	14.533
Вкупно побарувања од купувачи	14.240	16.368
Останати побарувања		
Побарувања за повеќе платен дд	6.695	6.132
Побарување од работници	-	37
Побарувања за ддв	96	159
Одложени трошоци за идни периоди	29.365	39.153
Вкупно останати побарувања	36.156	45.481
Вкупно побарувања од купувачите и останати побарувања	50.396	61.849

Одложените трошоци за идни периоди од 29.365 илјади денари претставуваат 3/5 од вкупно одложените трошоци настанати во 2016 година од неотпишан дел при продажба на недвижен имот, за кои Собранието на Друштвото донесува одлука истите да се одложат и распоредат во наредни пет години по една петина секоја наредна година. Заклучно со 2021 година истите да се отпишат на товар на трошоци на Агромеханика.

10. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјада денари	
	31 декември 2018	
Краткорочни финансиски побарувања за дадени позајмици	1.654	1.654
Вкупно:	1.654	1.654

Побарувањето се состои од дадена позајмица на придружно друштво Арвин ДОО Валандово во износ од 1.306 илјади денари Шпаркасе Банка АД Скопје и доспееани камати по задоцнети ануитети во износ од 348 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018
11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Според Решението на Централен Регистар на РМ основната главнина на Друштвото изнесува 2.024.050 еур поделена на 35.234 обични акции(2017:40.481), кои гласат на име и со право на глас. На 31 декември 2018 година Друштвото не поседува сопствени акции (2017:5.247). Структурата според Акционерската книга на 31 декември 2018 и 2017 година е следната:

Акционери	Структура %		Број на акции		Во Еур	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Акционери физички лица	94,38%	82,15%	33.253	33.253	1.910.250	1.662.650
Акционери правни лица	5,62%	17,85%	1.981	7.228	113.800	361.400
Вкупно основна главнина	100%	100%	35.234	40.481	2.024.050	2.024.050

Во акционерскиот капитал на Агромеханика АД Скопје, едно правно лице кое учествува со 17,85% во структурата на основната главнина

Иматели на обични акции, физички лица во вкупен број од 111 учествуваат во основната главнина со 94,38%. Четири физички лица во сопственост имаат 21.384 обични акции и учествуваат со над 60,69% во вкупниот број на обични акции или секој поединечно со над 15%. Според книговодствената евиденција Друштвото со состојба на 31 декември 2018 година ја има следната структура на капиталот :

	31 декември 2018	31 декември 2017
Акционерски капитал	79.469	94.451
Сопствени акции	-	(14.983)
Законски резерви	3.893	3.893
Акумулирана добивка/загуба	(12.164)	-
Добивка /загуба за финансиската година	(13.434)	(12.164)
Вкупно:	57.764	71.197

12. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	31 декември 2018	31 декември 2017
Обврски кон добавувачи во земјата	441	130
Вкупно:	441	130
Останати обврски		
Обврски за плати и други надоместоци	222	48
Обврски за даноци и придонеси од плати	109	23
Обврски за дивиденди	1.292	1.941
Обврски за персонален днок	136	183
Останати обврски	310	628
Вкупно останати обврски	2.069	2.823
Вкупно обврски кон добавувачите и останати обврски	2.510	2.953

Во 2018 година Друштвото пренесе обврска од претходно распределена добивка во корист на дивиденда на акционерите во износ од 1.292 илјади денари која остана не исплатена во тековната година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

13. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи од наемнини	-	65
Приходи од продажба на стоки и услуги	-	175
Вкупно:	-	239

14. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи од наплатени отпишани побарувања	44	-
Приходи од продажба на недвижности, постројки и опрема	6	-
Приходи од отпис на обврски за дивиденда	762	3
Вкупно:	812	3

15. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Набавна вредност на продадени трговски стоки	-	175
Вкупно:	-	175

16. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОТПИСИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Потрошени сировини и материјали	4	8
Вкупно:	4	8

17. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
ПТТ услуги и интернет	119	131
Трошоци за наемнина	250	150
Трошоци за комунални услуги	-	35
Други трошоци	558	565
Вкупно:	927	881

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018
18. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Платите на работниците во годината што завршува под 31.12.2018 се пресметани согласно Законот, Колективниот договор и нормативните акти на Друштвото и истите изнесуваат

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Нето плата и надоместоци	424	680
Придонеси од плата	175	257
Даноци од плата	49	61
Останати трошоци на вработени	261	191
Вкупно:	909	1.189

19. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Трошоци за платен промет	20	55
Директен отпис на побарувања	2.047	-
Вредносно усогласување	110	-
Даноци кои не зависат од резултатот	77	52
Останати трошоци по одлука 1/5 од одложени трошоци за идни периоди	9.788	9.788
Судски трошоци	132	149
Останати расходи од работење	137	161
Вкупно:	12.311	10.205

20. НЕТО ПРИХОДИ/ РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Расходите/приходите на финансирање се однесуваат на камати по основ на користење туѓи средства од редовно работење, и курсни разлики:

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи од камати	-	147
Расходи од камати од редовно работење	-	-
Останати финансиски расходи	-	-
Останати финансиски приходи	-	-
Вкупно:	-	147

21. ДАНОК НА ДОБИВКА

За пресметковниот период 01.01.-31.12.2018 година Друштвото има остварено загуба од работењето во износ од (13.434) илјади денари, а податоците на билансната позиција Данок на добивка и непризнаени расходи е како следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Добивка/загуба пред оданочување	(13.434)	(12.164)
Непризнаени расходи за оданочување во ДБ	2.158	-
Даночна основа за данок од добивка	-	-
Данок на добивка за финансиската година	0	0

Согласно домашната законска регулатива добивката пред оданочување се зголемува за износ на непризнаени расходи и се добива основа за пресметување на данок на добивка по стапка од 10% врз утврдената основа.

22. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во Финансиските извештаи.

22.1 Заложени средства

Друштвото нема правни оптоварувања (хипотеки) на својот недвижен имот. Целиот имот е распродаден во тек на 2017 и 2018 година, во сопственост на друштвото има само 93 метри квадратни деловна просторија.

22.2 Судски спорови

На датумот на изготвување на Финансиските извештаи, Друштвото води повеќе судски спорови како тужител во вредност од 97.701 илјади денари и како тужен во вредност од 72.121 илјади денари кои се исклучително комплексни и со крајно неизвесен исход. Не се евидентирани било какви резервирања за потенцијални загуби од судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Резултатот од оваа проблематика неможе со сигурност да се утврди. Раководството на Друштвото верува дека од исходот на спорите ќе зависи и понатамошното функционирање на Друштвото.

23. ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

За целите на овие финансиски извештаи поврзани страни се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 Обелоденувања за поврзани субјекти.

Друштвото има значајно учество во домашно правно лице Арвин ДОО Валандово со 30% учество во капиталот на придружено Друштво.

Нема друштва во кои Агромеханика АД Скопје има мнозинско учество, а чие вклучување ќе доведе до целосен приказ на имотната состојба и добивката на друштвото со мнозински удел.

Друштвото има вложувања во придружно Друштво Арвин Валандово според следнава табела:

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
30% Вложување во придружно друштво- Арвин	1.842	1.842
Побарување од деловно работење	1.712	1.712
Побарувања по основ на позајмици	1.654	1.654
Задолжение за платена хипотека	12.525	12.525
Вкупно:	17.733	17.733

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД

01.01.2018-31.12.2018

Назив на субјектот: **АГРОМЕХАНИКА А.Д.увоз-извоз СКОПЈЕ**

Седиште на субјектот: бул ВМРО бр 1

ЕДБ на субјектот: **4030003472346**

Друштвото за трговија и услуги АГРОМЕХАНИКА АД Увоз Извоз Скопје, со адреса бул. ВМРО бр 1 Скопје, матичен број 5740886, со ЕДБ МК 403000347234 е настанато со поделба на Друштвото за трговија и услуги Агромеханика АД Увоз Извоз Скопје кое на своето Собрание на акционери одржано на 31.01.2003 година донесе одлука за поделба на Друштвото и истото престана без ликвидација и се изврши универзален пренос на нејзиниот имот на друштвата корисници на поделбата .

Друштвото АГРОМЕХАНИКА АД Скопје е акционерско друштво со акционерски капитал 2.024.050,00 ЕУР, со вкупен број на акции 35.234, вредност на една акција 57,44593 ЕУР, и со вкупен број на акционери 112.

Акционерската книга на друштвото е регистрирана во Централниот депозитар за хартии од вредност Скопје.

Друштвото АГРОМЕХАНИКА АД Увоз Извоз Скопје изготви Годишна сметка за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.

Во Билансот на состојбата за деловната година заклучно со 31.12.2018 година, вкупниот збир на активата , односно на пасивата изнесува 60.273.950 денари, и тоа:

АГРОМЕХАНИКА АД УВОЗ ИЗВОЗ Скопје

I БИЛАНС НА СОСТОЈБА 31.12.2018

АКТИВА

Реден број	О п и с	Состојба 31.12.2017 во денари	Состојба 31.12.2018 во денари	Индекс %
1	2	3	4	5
I.	Постојани средства	5.291.594	5.085.784	96
1.	Материјални средства	1.492.229	1.396.907	94
2.	Финансиски вложувања	3.799.365	3.688.877	97
II.	Тековни средства	29.705.424	25.823.262	87
1.	Залихи			
2.	Краткорочни побарувања	22.695.183	21.031.301	93
3.	Краткорочни финансиски вложувања	4.782.826	4.782.826	100
4.	Парични средства и хартии од вредност	2.227.415	9.135	
III.	Платени тошоци за идни периоди (АВР)	39.153.206	29.364.904	75
IV.	ВКУПНА АКТИВА	74.150.224.	60.273.950	81

Годишен извештај за работење на друштвото за 2018 година
Годишна сметка за 2018 година

ПАСИВА

Реден број	О п и с	Состојба 31.12.2017 во денари	Состојба 31.12.2018 во денари	Индекс %	Индекс % (4 : 3)
1	2	3	4	5	5
I.	Займишан капитал	94.451.848	79.468.767	84	100,00
II.	Сојсџвени акции (-)	-14.983.080			100,00
III.	Резерви	3.892.489	3.892.488	100	100,00
IV.	Пренесена загуба (-)		-12.164.195		143,72
V.	Загуба за финансискајта година (-)	12.164.195	-13.433.450	110	5,05
VI.	Добивка за финансискајта година				
VII.	Долгорочни обврски	-			57,72
VIII.	Крайкорочни обврски	2.325.395	2.510.339	107	88,15
1.	Позајмици -фирми и физички лица				90,41
2.	Крайкорочни обврски - добавувачи	130.208	441.527	34	67,54
3.	Текони даночни обврски	205.979	109.237	53	-
4..	Обврски према вработени	47.750	470.200	984	-
5.	Обврски - дивиденд	1.941.458	1.427.522	73	-
5.	Осџанати крајкорочни обврски	-	61.853		-
IX.	Одложено џлаќање на џрошоци (ПВР)	627.768			21,19
X.	ВКУПНА ПАСИВА	74.150.224	60.273.950	81	95,29

Годишен извештај за работење на друштвото за 2018 година
Годишна сметка за 2018 година

БИЛАНС НА УСПЕХ со состојба 31.12.2018 година

Реден број	О п и с	Состојба 31.12.2017 во денари	Состојба 31.12.2018 во денари	Индекс %
1	2	3	4	5
1.	Приходи од продажба	239.368		
2.	Останати деловни приходи	3.000	49.795	1.659
3.	Приходи по основ на камати,курсни разлики и слични приходи	147.466	762.049	516
I	Вкупни приходи	389.834	811.844	21
1.	Материјални трошоци	11.108.119	11.057.389	99
2.	Трошоци за вработените	1.189.477	908.652	76
3.	Останати трошоци од работењето	161.110	2.183.926	1355
4.	Амортизација	95.323	95.323	100
5.	Расходи по основ на камати,курсни разлики и слични расходи	12	4	33
II	Вкупни расходи	-12.554.029	14.245.294	113
III	Разлика Приходи - Расходи (I -II) Добивка (+) / Загуба (-) од редовното работење	- 12.164.195	-13.433.450	110
IV	Данок од добивка по Годишна сметка			
V	Загуба / Добивка за финансиската година	-12.164.195	-13.433.450	110

Деловната година траеше 365 дена, покривајќи го пресметковниот период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година. Бројот на вработените изнесува 1.

СОСТОЈБА НА ДРУШТВОТО ВО ИЗМИНАТАТА ДЕЛОВНА ГОДИНА И СИТЕ ВАЖЕЧКИ НАСТАНИ ШТО СЕ СЛУЧИЛЕ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА НА КОЈА СЕ ОДНЕСУВА ГОДИШНАТА СМЕТКА

I. ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО РЕЗУЛТАТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО

1. Амортизацијата на основните средства ја извршивме по пропорционален метод со примена на пропишаните стапки согласно и тоа на градежните објекти во износ од 95.323 денари.
2. На 31.12.2018 година имаме вкупно ненаплатени побарувања од купувачи во износ од 3.540 ден и побарувања од поврзани друштва 1.711.611,00 денари.
3. Ревалоризација на нематеријални и материјални вложувања за периодот од 01.01-31.12.2018 година согласно позитивните законски прописи не е пресметана.

II. СОСТОЈБАТА НА ДРУШТВОТО ВО ИЗМИНАТАТА ДЕЛОВНА ГОДИНА И ГЛАВНИТЕ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИ ШТО ВЛИАЕЛЕ НА РАБОТЕЊЕТО ВО 2018 ГОДИНА

Работењето на Друштвото за период од 01.01-31.12.2018 година го карактеризира искажаната Загуба од 13.433.450, денари . од кои 9.788.302 ден се 1/5 од трошоците настанати во 2016 год. кои со одлука на Собрание ги распределуваме за наредни 5 години почнувајќи од 2017 год и 2.157.775 ден од отпис на застарени побарувања

III . ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСАКЦИИТЕ МЕЃУ ДРУШТВОТО СО ПОВРЗАНИТЕ ЛИЦА

Друштвото е содружник со 30 % во Друштво за производство и трговија АРВИН ДОО Валандово , чија претежна дејност е производство на вино од грозје . Друштвото АРВИН ДОО сеуште постои но без имот, Имотот го изгуби преку извршител уште во 2015 год поради намирување на долгот према Шпаркасе банка АД Скопје.

IV. ПОЛИТИКА НА РАСПРЕДЕЛБА НА ДИВИДЕНДА НА ДРУШТВОТО

Со оглед на искажаната загуба за финансиската 2018 година, распределба на дивиденда на акционерите нема да има.

V ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ

Друштвото има двостепен ситем на управување ,односно , Надзорен одбор и Управен одбор .

Надзорниот одбор брои 3 члена и тоа:

- 1) Шишовска Даница -Претседател (оставка на 23.11.2018 год)
- 2) Снежана Бојевска -член (оставка на 26.11.2018 год)
- 3) Тоновски Ѓорѓи - независен член

Управниот одбор на Друштвото од 5 члена и тоа:

- 1) Мито Јованосвки - Претдседател
- 2) Славчо Лазов - член
- 3) Љубомир Стојановски - член
- 4) Славка Павлова - член
- 5) Снежана Маневска - член

VI. ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ПОСЕДУВААТ ПОВЕЌЕ ОД 5 % ОД АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС

Друштвото поседува 35.234 акција со право на глас

Р.бр	Име и презиме	МБР	Акции %
1.	Мито Јовановски	-	6.303 - 17,88 %
2.	Љубомир Стојановски	-	6.024 - 17,09 %
3.	Славчо Лазов	-	4.679 - 13,27 %
4.	Славка Павлова	-	4.378 - 12,42 %
.	Т.Д. за меѓународна шпедиција МАКОШПЕД АД Скопје	04058526	1.981 - 5,62 %

VII. ПОДАТОЦИ ЗА ВКУПНИТЕ ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ

Членовите на органите на управување, Управниот и Надзорниот Одбор за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година не примиле никаков надоместок за своето работење, освен Даница Шишовска што прима плата како вработена во Друштвото.

VIII. ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО КУПУВАЊЕТО НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ ВО АГРОМЕХАНИКА А.Д.СКОПЈЕ ВО ТЕКОТ НА ДЕЛОВНА ГОДИНА

Во текот на 2018 година Друштвото нема купено сопствени акции. Друштвото поседуваше вкупно 5.247 сопствени акции. Постапката што ја започнавме во текот на 2016 год. при Комисијата за хартии од вредност преку ТТК Брокер за Јавна понуда за продажба (отуѓување на сопствените акции), заврши неуспешно, односно по завршувањето на рокот за реализација на јавната понуда 14.09.2016 год од понудените 5.247 акции, продадени се вкупно 0 обични акции, преносливи хартии од вредност, во вкупен износ од 0 ден., со што јавната понуда е реализирана со процент на реализација од 0 %.

На Собранието од 30.05.2018 год донесена е одлука бр 0201-45/7 за поништување на сопствените акции. Постапката, односно поништувањето на сопствените акции е успешно спроведена и упишана во Централниот регистар на РМ и согласно одлуката од Собранието бр 0201-45/8 од 30.05.2018 извршена е промената и во Статутот на Друштвото. Агромеханика сега поседува 35.234 акции со номиналната вредност на една акција од 57,44593 Евра.

IX. ВЕРОЈАТЕН ИДЕН РАЗВОЈ НА ДЕЛОВНИОТ ПОТФАТ

Ако минатата година беше апсурдно да се зборува за :веројатноста на идниот деловен потфат: сега е тоа уште повеќе!

Иднината на Друштвото,било каква да е, е потполно во рацете на правосудниот систем на РМ

А каков е тој ние барем добро знаеме.

Во моментот се водат десетина судски спорови,со можност оваа бројка да се зголеми, од кои што некои влечат корени повеќе од дваесет години!

Тоа е случајот со Агронова за објектот Кисела Вода за вредност од цца седумдесет и два милиони денари во кој што Агромеханика е вовлечена без никаква кривица од нејзина страна кој спор апсолутно оневозможува било какво планирање за иднината на Друштвото.

Во секој случај овој износ од далеку го надминува актуелниот имот на Агромеханика како и вредноста на потенцијалната добивка(апсолутно неизвесна со ваков правосуден систем) од споровите каде што Друштвото се јавува како тужител!

Пример за ова е спорот со Студио Сикрет каде што и покрај валидниот имотен лист за сопственост, и покрај пресудата од Апелација Врховниот Суд ја поништува пресудува на наша штета!

А тоа значи нова тужба, нови трошоци со повторно крајно неизвесен исход!

Меѓутоа Агромеханика нема друг избор , мора да ги заврши започнатите судски спорови, за на крајот ,после тоа, да може да се повлече црта!

АГРОМЕХАНИКА АД
увоз извоз Скопје
Претседател на Управен одбор
Мито Јовановски

Скопје 15.02.2019 година

Годишен извештај за работење на друштвото за 2018 година
Годишна сметка за 2018 година

ПРИЛОГ 1

Период			Контролор																						
1	2	3	0	5	7	4	0	8	8	6	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	26
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на друштвото АГРОМЕХАНИКА АД УВОЗ ИЗВОЗ

Адреса, седиште и телефон бул ВМРО бр 1

Адреса за е-пошта agromeh@t.mk

Единствен даночен број 4030003472346

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден 31.12. 2018 година

tel. 071 291 741

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	(во денари) Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		5.085.784	5.291.594
2.	И. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002			
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004			
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		1.396.907	1.492.225
10.	Недвижности (011+012)	010		1.393.990	1.489.311
10.a.	Земјиште	011			
10.b.	Градежни објекти	012		1.393.990	1.489.311

Годишен извештај за работење на друштвото за 2018 година
Годишна сметка за 2018 година

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013			
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		2.917	2.917
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		3.688.877	3.799.365
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		1.842.100	1.842.100
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		1.846.777	1.957.265
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		1.846.777	1.957.265
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			

Годишен извештај за работење на друштвото за 2018 година
Годишна сметка за 2018 година

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		Тековна година
1	2	3	4		5
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		25.823.262	29.705.424
32.	І. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037			
33.	Залихи на сировини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039			
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	ІІ. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	ІІІ. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		21.031.301	22.695.183
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		1.711.611	1.711.611
42.	Побарувања од купувачи	047		12.528.669	14.656.251
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		6.971.021	6.290.321
45.	Побарувања од вработените	050			37.000
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	ІV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		4.782.826	4.782.826
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		3.129.132	3.129.132
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		3.129.132	3.129.132
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056		1.653.694	1.653.694
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски	058			

Годишен извештај за работење на друштвото за 2018 година
Годишна сметка за 2018 година

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		Тековна година
1	2	3	4		5
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		9.135	2.227.415
52.a.	Парични средства	060		9.135	2.227.415
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		29.364.904	39.153.206
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		60.273.950	74.150.224
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064			9.025.948
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)	065		57.763.611	71.197.061
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		79.468.767	94.451.848
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			14.983.080
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			
62.	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		3.892.489	3.892.488
63.	Законски резерви	072		3.892.488	3.892.488
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			
66.	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075			
67.	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		-12.164.195	
68.	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077			
69.	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		-13.433.450	12.164.195
70.	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			

Годишен извештај за работење на друштвото за 2018 година
Годишна сметка за 2018 година

71.	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		Тековна година
1	2	3	4		5
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		2.510.339	2.325.395
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085			
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108)	095		2.510.339	2.325.395
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		441.527	130.208
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		109.237	22.658
91.	Обврски кон вработените	100		470.200	47.750

Годишен извештај за работење на друштвото за 2018 година
Годишна сметка за 2018 година

92.	Тековни даночни обврски	101			183.321
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Тековна година	
1	2	3	4	5	
95.	Обврски по заеми и кредити	104		61.853	
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		1.427.522	1.941.458
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108			
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			627.768
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		60.273.950	74.150.224
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Даница Шишовска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: бр.105208/01.11.2016

Потпис Митко

Во Скопје

На ден 20.02.2019

Во <u>Скопје</u>	 Име и презиме на законски застапник на друштвото: МИТО ЈОВАНОВСКИ
На ден <u>20.02.2019</u>	
Потпис <u>Митко</u>	

Годишен извештај за работење на друштвото за 2018 година
Годишна сметка за 2018 година

ПРИЛОГ 2

			Период								Контролор														
1	2	3	0	5	7	4	0	8	8	6	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
			4	5	6	7	8	9	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на друштвот АГРОМЕХАНИКА АД УВОЗ ИЗВОЗ

Адреса, седиште и телефон бул. ВМРО бр 1 071/292 741

Адреса за е-пошта agromeh@t.mk

Единствен даночен број 4030003472346

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

за периодот од 01.01. до 31.12.2018

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	(во денари) Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		49.795	242.368
2.	Приходи од продажба	202			239.368
3.	Останати приходи	203		49.795	3.000
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX		
4.а.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.б.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		14.245.290	12.554.017
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		3.928	8.238
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209			174.784
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		926.538	881.030
11.	Останати трошоци од работењето	212		10.016.436	10.044.055
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		908.652	1.189.477
12.а.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		424.450	679.770

Годишен извештај за работење на друштвото за 2018 година
Годишна сметка за 2018 година

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		
				Тековна година	
1	2	3	4	5	
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		38.235	60.859
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		174.834	256.568
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		261.133	192.280
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		95.323	95.323
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		110.487	
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222		2.183.926	161.110
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		762.049	147.466
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва(225+226+227+228)	224			
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230			147.466
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233		762.049	
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		-4	12
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235			
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		4	
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со	240			

Годишен извештај за работење на друштвото за 2018 година
Годишна сметка за 2018 година

	неповрзани друштва				
Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Тековна година	
1	2	3	4	5	
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			12
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+ 223+244) – (204-205+207+234+245)	246			
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) – (201+ 223+244)	247		13.433.450	12.164.195
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250			
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		13.433.450	12.164.195
40.	Данок на добивка	252			
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255			
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		13.433.450	12.164.195
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		1	3
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		13.433.450	12.164.195
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260			
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			

Годишен извештај за работење на друштвото за 2018 година
Годишна сметка за 2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01. до 31.12.2018

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешк а	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269			
2.	Загуба за годината	270		13.433.450	12.164.195
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271			
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272			
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286			
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288			
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291			
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

Годишен извештај за работење на друштвото за 2018 година
Годишна сметка за 2018 година

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД НЕСПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО
ДЕЈНОСТ-

4	6	9	0
---	---	---	---

(Се назначува главна приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношлтрески систем-Службен весник на Република Македонија бр.84/05, 13/07,150/07, 140/08,17/11, 53/11 и 70/13).

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме ДАНИЦА ШИШОВСКА

Број од регистарот на Институтот на сметководители и
овластени сметководители на Република Македонија:

br. 0105208/01.11.2017

Потпис Светице

Во Светице

На ден 20.02.2019

Во <u>Светице</u> - <u>20.02.2019</u> На ден _____	Име и презиме на законски застапник на друштвото: МИТО ЈОВАНОВСКИ Потпис _____
--	---